



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 28 септември 1962
Скопје
Број 31

Претплатата за 1962 год. изнесува 1.800 дин. Овој број чини 80 динари
Жиро сметка број 802—11/1—498.

153.

На основа член 39 став 1 од Законот за државната управа и член 3 од Законот за органите на управата на Народна Република Македонија, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ТРУД НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

1. За секретар на Секретаријатот за труд на Извршниот совет се назначува Мице Димевски, досегашен помошник секретар во истиот Секретаријат.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 09—1928/1

6 септември 1962 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

154.

На основа член 45 ст. 4 од Уредбата за организацијата и работата на Извршниот совет („Службен весник на НРМ“ бр. 26/62), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ

1. Се разрешува од должноста член на Комисијата за помилување на Извршниот совет Реис Шакири, потпретседател на Народното собрание на НРМ.

2. За член на Комисијата за помилување на Извршниот совет се именува Васил Туцаров, член на Извршниот совет.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09—1929/1

6 септември 1962 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

155.

На основа точка 1 од Наредбата за одредување на маржи во трговијата на големо и мало („Службен лист на ФНРЈ“ број 17/62), Секретаријатот за трговија и туризам на Извршниот совет донесува

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАРЖИ КОИ ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ МОЖАТ ДА ГИ ЗАСМЕТУВААТ ПРИ ПРОДАЖБАТА НА ЈАБОЛКА, ГРОЗЈЕ, КОПИР, ГРАВ И КРОМИД НА ТРГОВСКИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И НА ГОЛЕМИТЕ ПОТРОШУВАЧИ

1. Земјоделските задруги при продажбата на јаболка, грозје, компир, грав и кромид на трговските стопански организации и на големите потрошувачи можат да засметуваат по еден килограм вкупна маржа, и тоа за:

1. Јаболка	до 9 динари
2. Грозје-столно	до 10 динари
3. Грозје-винско	до 5 динари
4. Компир	до 3 динари
5. Грав	до 8 динари
6. Кромид	до 4 динари

II. Маржата од точка 1 на оваа наредба се засметува на цената по која се купува јаболката, грозјето, компирот, гравот и кромидот од индивидуалните производители.

Во маржата не влегуваат трошоците на превозот од местото на продажбата на производителот односно продавецот — задругата, до местото на продажбата на купецот.

III. Оваа наредба влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на НРМ“.

Бр. 02—208

19 септември 1962 година

Скопје

Секретар

на трговија и туризам на ИС,
Мориц Романо, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Уредбата за составот и начинот на избор на собранија на заедниците за социјално осигурување на работниците, при печатењето на истата во „Службен весник на НРМ“ бр. 24 од 28 јули 1962 година се испуштени некои зборови, поради што се дава оваа

ИСПРАВКА

на Уредбата за составот и начинот на избор на собранија на заедниците за социјално осигурување на работниците

Во член 9 став 1 ред 2 по зборот „органот“ треба да се додадат зборовите: „на управата“.

Од Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Македонија — К. бр. 09—1400/1 од 22 септември 1962 година.

ИСПРАВКА

НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСНОВАЊЕ ВОСПИТНО-ПОПРАВИТЕЛЕН ДОМ ЗА МАЛОЛЕТНИЦИ

Во Решението за основање Воспитно-поправителен дом за малолетници („Службен весник на НРМ“, бр. 27/62), во точка 7, ред 3 наместо зборот „работниците“ треба да стои „работилниците“.

Од Државниот секретаријат за внатрешни работи, бр. 26-16075/60 год.

Ојласен дел

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-12189 од 11 јули 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Коцев Јане, роден на ден 13 декември 1961 година во гр. Струмица, од татко Ѓорѓиев Драги и мајка Ѓорѓиева, родена Гатева Јелена, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Дине**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (255)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-4494/1 од 7 јули 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Додевски Благоја, роден на ден 17 август 1930 година во село Челопек, Кумановска околија, од татко Тодор и мајка Коцана, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Ефто**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (254)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-13808 од 20 август 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Јанкоска Сталина, родена на 10 август 1947 година во село Вишни, Охридска околија, од татко Јанкоски Ѓисто и мајка Јанкоска Менка, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Стана**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (256)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-11681/1 од 2 јули 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Целадини Абдулмсит, роден на 12 септември 1934 година во село Слатина, Тетовска околија, од татко Целадин и мајка Фахризат, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Абдуламит**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (257)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 13373 од 24 август 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Слезанска Сталинка, родена на ден 12 декември 1944 година во гр. Штип, од татко Михајло и мајка

Катерина, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Стела**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (258)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 13867 од 24 август 1962 година, ја одобри промената на личното име на Николовски Јован, роден на 19 јануари 1929 година во гр. Гостивар, Тетовска околија, од татко Никола и мајка Роска, така што во иднина личното име ќе му гласи **Стаматовски Иван**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (259)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 13166 од 23 август 1962 година ја одобри промената на фамилијарното име на Трајков Јордан, роден на 30 декември 1922 година во гр. Куманово, од татко Панче и мајка Љубица, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Миладинов**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (260)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-10124/1 од 22 јуни 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Аврамовски Илија, роден на ден 23 јули 1934 година во Битола, од татко Димитрија и мајка Александра, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Бошевски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-15063/1 од 6 септември 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Маркова Мирјана, родена на 24 август 1944 година во Битола, од татко Христо и мајка Василка, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Христова**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (262)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-13394/1 од 21 август 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Котевски Јованчо, роден на 12 јули 1925 година во с. Ѓоштиште, Битолско, од татко Лазар и мајка Менка, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Ванчо**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (263)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-12297/1 од 10 јули 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Петровски Стефан, роден на 22 август 1919 година во село Жидилово, Кумановска околија, од татко Јован и мајка Стамена, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Крстевски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (264)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 13871 од 23 август 1962 година ја одобри промената на роденото име на Алит Алит, роден на ден 2 мај 1962 година во гр. Скопје, од татко Сулејман и мајка Љутвије, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Камил**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (265)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 13424 од 25 август 1962 година, ја одобри промената на личното име на Несторовиќ Ратко, роден на ден 19 март 1944 година во гр. Пожаревац, од татко Ламбре и мајка Танкосава, така што во иднина личното име ќе му гласи **Нестор Ратибор**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (266)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-11757/1 од 24 август 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Петровски Ристо, роден во село Герман, Леринско на ден 21 септември 1938 година, од татко Пандо и мајка Елена, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Вардовски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (267)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-13868 од 28 август 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Трпков Коста, роден на ден 10 февруари 1924 година во Битола, од татко Трпко и мајка Катерина, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Георгиев**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (277)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-13869 од 1 септември 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Трпкова Марика, родена на ден 12 мај 1932 година во Скопје, од татко Димитри и мајка Ратка, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Георгиева**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (278)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 413, страна 387, свеска II, е запишана под фирма: Памучна предилница за кардирана преѓа во изградба — Гевгелија. Предмет на работењето на предилницата е: производство на кардирана памучна преѓа.

Предилницата е основана со решението на Народниот одбор на општината Гевгелија бр. 01-992/1 од 22-II-1962 година.

Предилницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Методи Кулишев, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 156/62. (268)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 413, страна 387, свеска II е запишано следното: Досегашниот директор на Памучната предилница за кардирана преѓа во изградба — Гевгелија Методи Кулишев е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на предилницата, со решението на Народниот одбор на општината Гевгелија под бр. 01-1649/1 од 30-III-1962 година, е назначен Ристо Цалев. Тој предилницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 10-IV-1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 224/62. (334)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26-IX-1961 година на страна 181, ред. бр. 3 е запишано следното: Досегашниот директор на Коларковачката задруга „Готен“ од Струмица, Манчев Манчо, е разрешен од должност. На негово место за директор е назначен Киро Василев Донеv, кој е овластен да ја потпишува задругата.

Промената на директорот е запишана во регистарот врз основа на решението на Народниот одбор на општината Струмица бр. 03-1147 од 25-II-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 151/61. (1323)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 72, страна 297 е запишано следното: Согласно со одлуката на Собранието на Земјоделската задруга „Единство“, од село Челопек, Тетовско, донесена на 7-IV-1961 година, а одобрена од Народниот одбор на општината Жеровјане бр. 04-5769 од 16-V-1961 година е извршено следното изменување и дополнување на правилата на задругата:

Членот 1 не се менува.

Членот 2 не се менува.

Членот 3 од правилата се менува и гласи:

„Член на задругата може да биде секој полнолетен земјоделски производител: 1. што ќе ги прифати правилата на задругата; 2. што ќе се обврзе дека ќе остварува минимум на економска (деловна) соработка со задругата и 3. што ќе уплати определена уписнина“.

Членот 4 не се менува.

По членот 5 од правилата се додава нов член 5а кој гласи:

„Со правилата на задругата се определува висината на уписнината од 300 динари и минимумот на задолжителната економска соработка на членот на задругата со задругата. Минимум на економска соработка според овие правила е:

1. соработка со задругата во земјоделско производство на површина од 0,5 хектари на определена вредност 3.500 динари;

2. контрахирање со задругата на производство на земјоделски производи на површина 0,5 хектари или искажано во 2.500 динари;

3. продажба на земјоделски производи на задругата во вредност од 2.000 динари;

4. купување репродукциони материјали од задругата или прифаќање земјоделски услуги во вредност од 2.000 динари и се 10.000;

5. вложување на определен паричен износ кај задругата на штедење“.

По членот 5, покрај членот 5а, се додава и член 5б кој гласи: „Работник што ќе стане член на задругата ги задржува сите права и обврски на лице во работен однос“.

Членовите 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 не се менуваат.

Членот 22 се менува и гласи.

„Собранието на задругата:

1. ги донесува првите правила на задругата при нејзиното основање;

2. дава препораки за донесување перспективен план за стопанскиот развој на задругата;

3. ја разгледува работата на задругата;

4. дава насока за работата на задругата;

5. разгледува и други прашања од организација и работата на задругата и му дава препораки на Здружниот совет за нивното решавање“.

Членот 22а од правилата се брише.

Членовите 23, 24 и 25 остануваат.

Здружниот совет се состои од 21—120 члена. Во овој број влегуваат една третина од членовите на задругата и до три третини од лицата што се во работен однос со задругата и нејзините самостојни погони односно дејности.

Работниците и службениците на здружниот совет ги бира работниот колектив на задругата спрема прописите што важат за таа цел.

Членовите од 27 до 37 остануваат и не се менуваат.

Членот 38 од правилата се менува и гласи:

„Здружниот совет работи врз основа на постојните прописи, правилата на задругата и заклучоците и насоките на собранието на задругата“.

Здружниот совет на задругата:

1. донесува измени и на правилата на задругата;

2. донесува перспективен план за развојот на задругата и ги утврдува, по предлогот од погоните, стопанскиот план и завршната сметка на самостојниот погон;

3. донесува годишен стопански план и акциона програма на задругата и ги определува средствата со кое се обезбедува извршувањето на планот и програмата;

4. донесува завршна сметка на задругата;

5. му поднесува на увид на собранието на задругата извештај за годишниот стопански план, акционата програма, за резултатите на работењето и за завршната сметка на задругата и на нејзините самостојни погони;

6. одлучува за височината на задолжувањето на задругата и им дава овластувања на УО и на управникот на задругата за одлучување за задолжувањето на задругата до определена височина;

7. донесува правилник за распределба на чистиот приход и правилник за распределба на личниот доход на работниците на задругата;

8. ги избира и сменува членовите на УО на задругата, како и претставниците на здружниот сојуз и за другите организации во кои е зачленета задругата;

9. ги назначува, ги сменува и ги распоредува раководните работници на задругата и работодаделите на самостојните погони на начин предвиден со постојните прописи;

10. одлучува за основање на претпријатија, дуќани и самостојни погони на задругата;

11. одлучува за стапување на задругата во членство на здружниот сојуз и другите организации;

12. решава за предлозите и наодите на ревизионите и инспекционите органи за работењето на задругата;

13. решава и за други прашања во врска со работата на задругата за кои во претпријатијата, според општите прописи, решава работничкиот совет на претпријатието“.

Членовите 39—60 остануваат исти и не се менуваат.

По членот 61 се додава нов член 61а кој гласи:

„Општите прописи за стопанските организации што се однесуваат на погоните со самостојна пресметка во состав на стопанската организација, важат и за самостојните погони на земјоделската задруга“.

Членовите 62 до 77 остануваат исти и не се менуваат.

Членот 78 од правилата се менува и гласи:

„Земјоделската задруга ги има следните фондови:

1. Деловен фонд,

2. Резервен фонд и

3. Фонд за заедничка потрошувачка.“

Членовите 79 па до 95 не се менуваат и остануваат исти.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 589/61. (1311)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 27-IX-1961 година на страна 10, ред. бр. 6 е запишано следното: Земјоделската задруга „Бандера“ од с. Драгојево, Штипско, покрај досегашните регистрирани дејности, ќе се занимава уште со:

1. набавка и продажба на репродукционен материјал (семиња), хемиски препарати, лозови и овоштарски материјали на населението од својата територија;

2. вршење услуги од коларо-ковачкиот занает на својата територија.

Уписот на проширените дејности е извршен врз основа на решението бр. 05-7876/1 од 23-IX-1961 година на Народниот одбор на општината Штип.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 153/61. (1330)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 27-IX-1961 година на страна 10, реден бр. 5 е запишано след-

ното: Земјоделската задруга „Бандера“ од с. Драгоево, Штипско, е ставена под принудна управа.

Задругата ќе ја претставуваат и потпишуваат пред банката поединечно следните лица:

1. Мане Стојков, принуден управник,
2. Јован Ѓурковиќ, службеник.

Уписот во регистарот е извршен врз основа на решението на Народниот одбор на општината Штип бр. 01-5455 од 29-VI-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 152/61. (1332)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 13-IX-1961 год. под рег. бр. 4/58, свеска II е запишано следното: Цветковски Димитрија, досегашен потписник на Земјоделската задруга „Братство“ од село Лажани, Битолска околија, е разрешен од должност. Се овластува лицето Исеиноски Исеин да ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 440/61. (1335)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 13-VII-1961 год. под рег. бр. 20/55, свеска I е запишано следното: Ѓорѓиевски Крсте и Петковски Ѓорѓи, досегашни потписници на Земјоделската задруга „Јанко Колевски“ од село Ивени, Битолска околија, се разрешени од должност. Се овластуваат лицата Цветковски Јордан и Јовановски Бошко да ја потпишуваат задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 334/61. (1337)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31-VII-1961 год. под рег. бр. 7/55, свеска II е запишано следното: Ибраимоски Сулеман и Абдулоски Фахил, досегашни потписници на Земјоделската задруга „Борка Левата“ од село Црнилиште, Битолска околија, се разрешени од должност. Се овластуваат лицата Размоски Ѓорѓија и Исљамоски Алија да ја потпишуваат задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 363/61. (1342)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 18-X-1961 година под рег. бр. 20/55, свеска II е запишано следното: Вељановски Јован, досегашен потписник на Земјоделската задруга „Нова Македонија“ од село Дебриште, Битолска околија, е разрешен од должност. Се овластува Рујановски Пројче да ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 507/61. (1343)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 11-IX-1961 година под рег. бр. 39/55, свеска V е запишано следното: Ѓурчиновски Владо и Кузмановски Живко, досегашни потписници на Земјоделската задруга „Млад задругар“ од Македонски Брод, Охридска околија, се разрешени од должност. Се овластуваат лицата Станоевски Војче и Митревски Зоре да ја потпишуваат задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 425/61. (1352)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29-IX-1961 година под рег. бр. 3/58, свеска V е запишано следното: Марковски Владо, досегашен потписник на Земјоделската задруга „Братство“ од село Шутово, Охридска околија, е разрешен од должност. Се овластува лицето Ахмети Исмаил да ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 467/61. (1353)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8-X-1961 година под рег. бр. 15/55, свеска IV е запишано следното: Борис Шушевски и Есат Шабановски, досегашни потписници на Земјоделската задруга „Коста Кусаковски“ од село Подмочани, Охридска околија, се разрешени од должност. Се овластуваат лицата Зија Речепоски и Владо Златаровски да ја потпишуваат задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 504/61. (1354)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23-VIII-1961 година под рег. бр. 7/55, свеска V е запишано следното: Вељановски Мирко, досегашен потписник на Земјоделската задруга „Рабатинска Река“ од село Светорача, Охридска околија, е разрешен од должност. Се овластува лицето Попоски Спиро да ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 379/61. (1355)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31-VIII-1961 година под рег. бр. 109/55, свеска II е запишано следното: за потписници на Фабриката за електроизолации „11 октомври“ од Прилеп, покрај досегашните овластени лица, се овластуваат и лицата Шуменковиќ Владимир, инженер, и Спировски Спиро.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 417/61. (1357)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 24, страна 59 е запишано следното: Согласно со одлуката на Задружниот совет на Земјоделската задруга „Атанас Ѓуров“ од село Прдејци, донесена на 30-III-1961 година, а одобрена од Народниот одбор на општината Гевгелија со решението бр. 03-2218/1 од 7-VI-1961 година е извршено следното изменување и дополнување на правилата:

Членот 3 се менува и гласи:

„Членството во задругата е доброволно.

Член на задругата може да биде: 1. секој полнолетен земјоделски производител: а) што ќе ги прифати правилата на задругата, б) што ќе уплати уписнина и в) што ќе се обврзе дека ќе оствари минимум (деловна) економска соработка со задругата; 2. работник и службеник на задругата што се наоѓа во траен работен однос со истата“.

Членот 13 се менува и гласи:

„Должност на секој член е: да соработува со задругата и остварува минимум економска (деловна) соработка и тоа:

1. соработка со задругата во земјоделско производство во износ од 10.000 динари;

2. купување на репродукциони материјали од задругата во вредност од 10.000 динари;

3. продажба на земјоделски производи на задругата од сопствено производство во вредност од 40.000 динари;

4. контрахирање со задругата на производство на земјоделски производи на површина од — ха и на испорака на тие производи на задругата;

5. дава под закуп на задругата земјоделско производство во вредност од 10.000 динари;

6. да работи и придонесува за организационото јакнење на задругата, за јакнење на нејзината стопанска снага, како и да ги штити нејзините интереси и углед; и

7. да одговара на своите обврски спрема задругата што произлегуваат од склучените договори, правилата, деловникот, одлуките на задружниот совет и управниот одбор на задругата“.

Членот 14 се менува и гласи:

„Секој член при стапувањето во задругата уплатува уписнина.

Уписнината изнесува 400 динари.

Уписнината се уплатува веднаш при зачленувањето во задругата, при потпишувањето на пристапницата“.

Членовите 15, 16 и 17 се бришат.

Оваа одлука стапува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1-III-1961 год

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 641/61. (1412)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег бр. 41, страна 129 е запишано следното: Согласно со одлуката на Задружниот совет на Земјоделската задруга „Единство“ од село Трстеник, донесена на 26-III-1961 год., а одобрена од Народниот одбор на општината Кавадарци бр. 03-29094 од 25-VIII-1961 год. е извршено следното изменување и дополнување на правилата:

Членот 3 се менува и гласи:

„Член на задругата може да биде: 1. секој полнолетен земјоделски производител: а) што ќе ги прифати правилата на задругата, б) што ќе се обврзе дека ќе оствари минимум економска (деловна) соработка со задругата и в) што ќе уплати уписнина; 2. работник и службеник што се наоѓа во траен работен однос со задругата“

Членот 13 се менува и гласи:

„Минимум на задолжителна економска (деловна) соработка што секој член на задругата е должен да ја оствари со задругата изнесува 15 000 лин. Оваа соработка може да се одвива во следните економски взаемни односи:

1. соработка со задругата во земјоделско производство;

2. контрахирање со задругата на производство на земјоделски производи и испорака на тие производи;

3. продажба на земјоделски производи на задругата.

Минимум задолжителна економска (деловна) соработка задругарот може да оствари ако ги исполни еден од условите предвидени со овој член, а во висина на одредената задолжителна економска соработка (ст. 1 од овој член).

Член на задругата може да користи репродукционен материјал и земјоделски услуги од задругата во колку кооперира и контрахира земјоделско производство со задругата, сразмерно на висината на економската соработка што тој ќе ја оствари со задругата.

Економската соработка поединечно се секој член на задругата ќе биде регулирана со посебен договор“.

По членот 13 се додава нов член 13а кој гласи:

„Ској член на задругата е должен:

1. да работи и придонесува за организационото јакнење на задругата, за јакнење на нејзината стопанска гранка, како и да ги штити нејзините интереси и углед; и

2. да одговара на своите обврски спрема задругата, што произлегуваат од склучените договори, правилата, деловникот, одлуките на задружниот совет и управниот одбор на задругата“

Членот 14 се менува и гласи:

„Секој член при стапувањето во задругата уплатува уписнина.

Уписнината изнесува 500 динари.

Уписнината се уплатува веднаш при зачленувањето во задругата односно со пополнувањето на пристапницата“

Членовите 15, 16 и 17 се бришат.

Членот 22 се менува и гласи:

„Собранието на задругата:

1. ги донесува првите правила на задругата при нејзиното основање;

2. дава препорака за донесување на перспективен план за стопанскиот развикот на задругата;

3. ја разгледува работата на задругата;

4. дава насоки за работата на задругата;

5. разгледува и други прашања од организацијата и работата на задругата и му дава препораки на задружниот совет за нивното решавање

Задружниот совет на задругата е должен да расправува за препораките на собранието на задругата и да донесува одлуки во врска со нив“.

Членот 26 се менува и гласи:

„Задружниот совет на задругата се состои од 21 член. Во овој број влегуваат најмалку 21 работници и службеници од задругата и нејзините самостојни погони“.

Членот 38 се менува и гласи:

„Задружниот совет работи врз основа на постојните прописи, правилата на задругата и заклучоците и насоките на собранието на задругата. Задружниот совет:

1. донесува измени на правилата на задругата;

2. донесува перспективен план за стопанскиот развикот на задругата и ги утврдува, по предлог од погоните, стопанскиот план и завршната сметка на самостојниот погон;

3. донесува годишен стопански план и акциона програма на задругата и ги определува средствата со кој се обезбедува извршувањето на планот и програмата;

4. донесува завршна сметка на задругата;

5. му поднеува на собранието на увид извештај за годишниот стопански план, за акционата програма, за резултатите на работењето и за завршната сметка на задругата и нејзините самостојни погони;

6. одлучува за висината на задолжувањата на задругата и им дава овластувања на управниот одбор и на управникот на задругата за одлучување на задолжението на задругата до определена висина;

7. донесува правилник за распределба на чистиот приход и правилник за распределба на личниот доход на работниците на задругата;

8. ги избира и ги сменува членовите на управниот одбор на задругата, како и претставниците на задружните сојузи и другите организации во кои е зачленета задругата;

9. ги назначува, ги сменува и ги распоредува работните раководни места во задругата и раководителите на самостојните погони на начин предвиден со постојните прописи;

10. одлучува за основање на претпријатија, дуќани и самостојни погони на задругата;

11. одлучува за стапување на задругата во членство на задружни сојузи и други организации;

12. решава за предлозите и наодите на ревизионите и инспекционите органи за работењето на задругата;

13. решава и за други прашања за работата на задругата за кои во претпријатијата, според општите прописи, решава работничкиот совет на претпријатието.

Перспективниот план за стопанскиот развој, годишниот стопански план, акционата програма на задругата и на нејзините самостојни погони мораат пред донесувањето да им се стават на увид на членовите на задругата како и на работниците на задругата и на нејзините самостојни погони.

Ако во задружниот совет влегуваат сите членови на задругата и работниците на задругата и на нејзините самостојни погони (член 32 став 4), задружниот совет ги врши и работите од надлежноста на собранието на задругата“.

Членот 78 се менува и гласи:

„Задругата ги има следните фондови:

1. Деловен фонд,
2. Резервен фонд и
3. Фонд за заедничка потрошувачка.“

Оваа одлука стапува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1-III-1961 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 565/61. (1414)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 103, страна 497 е запишано следното: Досегашниот управен одбор на Станбею-штедната задруга „Карпош“ од Горче Петров, согласно со записникот од годишното собрание на задругата од 18-VII-1961 год., е менат и за нов управен одбор се избрани следните лица: Трпчев Добри, претседател на управниот одбор, Трајко Алџиевски, Миле Кежаровски, Геговски Киро и Перо Трифуновски, членови.

Исто така и досегашните потписници на задругата и тоа: инж. Душан Штимац, Китанов Слав-

ко и Спасе Николовски се разрешени од должност и им престанува правото за потпишување.

За нови потписници на горенаведената задруга се избрани следните лица: Добри Трпчев, претседател, Геговски Коста Киро и Кежаровски Миле, членови. Тие задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето, сметано од 18-X-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 645/61 (1411)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 40, страна 125 е запишано следното: Согласно со одлуката на Задружниот совет на Земјоделската задруга „Гоце Делчев“ од село Вазарци, донесена на 28-III-1961 година, а одобрена од Народниот одбор на општината Кавадарци со решението бр. 03-2735/1 од 20-VII-1961 год. е извршено следното изменување и дополнување на правилата на задругата.

Членот 3 се менува и гласи:

„Член на задругата може да биде: 1. секој полнолетен земјоделски производител: а) што ќе ги прифати правилата на задругата; б) што ќе се обврзе дека ќе оствари минимум економска (деловна) соработка со задругата и в) што ќе уплати уписнина; 2. работник и службеник на задругата што се наоѓа во траен работен однос со истата“.

Членот 13 се менува и гласи:

„Минимумот на задолжителната економска (деловна) соработка што секој член на задругата е должен да ја оствари со задругата изнесува 10.000 динари. Оваа одлука може да се одвива во следните взаемни економски односи:

1. соработка со задругата во земјоделско производство;
2. контрахирање со задругата во земјоделско производство и испорака на тие производи;
3. продажба на земјоделски производи на задругата.

Минимум на задолжителна економска (деловна) соработка задругарот може да оствари ако ги исполни еден од условите предвидени со овој член, а во висина на одредената задолжителна економска соработка (став 1 од овој член).

Член на задругата може да користи репродукционен материјал и земјоделски услуги од задругата до колку кооперира и контрахира земјоделско производство со задругата, сразмерно на висината на економската соработка што ќе ја оствари со задругата.

Економската соработка поединечно со секој член на задругата ќе биде регулирана со посебен договор“.

По членот 13 се додава нов член 13а кој гласи:

„Секој член на задругата е должен:

1. да работи и придонесува за организационото јакнење на задругата, за јакнење на нејзината стопанска снага, како и да ги штити нејзините интереси и углед; и
2. да одговара на своите обврски спрема задругата што произлегуваат од склучените договори, правилата, деловникот, одлуките на задружниот совет и управниот одбор на задругата“.

Членот 14 се менува и гласи:

„Секој член при стапувањето во задругата уплатува уписнина. Уписнината изнесува 500 динари. Уписнината се уплатува веднаш при зачленувањето во задругата односно со потпишување на пристапницата“.

Членовите 15, 16 и 17 се бришат.

Членот 22 се менува и гласи:

„Собранието на задругата:

1. ги донесува првите правила на задругата при нејзиното основање;

2. дава препорака за донесување перспективен план за стопанскиот развој на задругата;

3. ја разгледува работата на задругата;

4. дава насоки за работата на задругата;

5. разгледува и други прашања од организацијата и работата на задругата и му дава препораки на задружниот совет за нивното решавање.

Задружниот совет е должен да расправува за препораките на собранието на задругата и да донесува одлуки во врска со нив“.

Членот 26 се менува и гласи:

„Задружниот совет на задругата се состои од 35 члена.

Во овој број влегуваат најмалку 30 работници и службеници од дејностите што непосредно ги обавува задругата и 5 од самостојните погони“.

Членот 38 се менува и гласи:

„Задружниот совет работи врз основа постојните прописи, правилата на задругата и заклучоците и насоките на собранието на задругата.

Задружниот совет:

1. донесува измени на правилата на задругата;

2. донесува перспективен план за стопанскиот развој на задругата и ги утврдува по предлог од погоните, стопанскиот план и завршната сметка на самостојните погони;

3. донесува годишен стопански план и акционна програма на задругата и ги определува средствата со кои се обезбедува извршувањето на планот и програмата;

4. донесува завршна сметка на задругата;

5. му поднесува на увид на собранието на задругата извештај за годишниот стопански план, за акционата програма, за резултатите на работењето и за завршната сметка на задругата и на нејзините самостојни погони;

6. одлучува за височината на задолжувањето на задругата и им дава овластувања на управниот одбор и на управникот на задругата за одлучување на задолжувањето на задругата до определена височина;

7. донесува правилник за распределба на чистиот приход и правилник за распределба на личниот доход на работниците на задругата;

8. ги избира и ги сменува членовите на управниот одбор на задругата, како и претставниците на задружните сојузи и за другите организации во кои е зачленета задругата;

директорите на самостојните погони на начинот предвиден со постојните прописи;

9. ги назначува, ги сменува и ги распоредува раководните работници на задругата и работово-

10. одлучува за основање на претпријатија, дуќани и самостојни погони на задругата;

11. одлучува за стапување на задругата во членство на задружниот сојуз и другите организации;

12. решава за предлозите и за наодите на ревизионите и инспекционите органи за работењето на задругата;

13. решава и за други прашања во врска со работата на задругата за кои во претпријатијата, според општите прописи, решава работничкиот совет на претпријатието.

Перспективниот план за стопанскиот развој, годишниот стопански план и акционата програма на задругата и на нејзините самостојни погони мораат пред донесувањето да им се стават на увид на членовите на задругата, како и на работниците на задругата и на нејзините самостојни погони.

Ако во задружниот совет влегуваат сите членови на задругата и работниците на задругата и на нејзините самостојни погони (чл. 32 став 4), задружниот совет ги врши и работите од надлежноста на собранието на задругата“

Членот 78 се менува и гласи:

„Задругата ги има следните фондови:

1. Деловен фонд,

2. Резервен фонд и

3. Фонд за заедничка потрошувачка“.

Оваа одлука стапува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1-III-1961 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 626/61. (1415)

СОДРЖИНА

	Страна
153. Решение за назначување секретар на Секретаријатот за труд на Извршниот совет	403
154. Решение за разрешување и именување член на Комисијата за помилување	405
155. Наредба за определување на маржи кои земјоделските задруги можат да ги засметуваат при продажбата на јаболка, грозје, компир, грав и кромид на трговските стопански организации и на големите потрошувачи	405
Исправка на Уредбата за состав и начинот на избор на собранија на заедниците за социјално осигурување на работниците	405
Исправка на Решението за основање Воспитно-поправителен дом за малолетници	406